



КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2023
СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје, Јуни 2024 година

Содржина

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	6
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	7
Консолидиран Извештај за промените на капиталот	8
Консолидиран Извештај за паричните текови	9
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ	10
2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11
3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	18
4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	24
5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ	25
6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК	25
7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	27
Објаснувачки белешки кон Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка	30
Објаснувачки белешки кон Консолидираниот Извештај за финансиска состојба	33
38. КАПИТАЛ	36
39. ДИВИДЕНДА	37
40. ПРЕЗЕМЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ	37
41. Трансакции со поврзани субјекти	38
42. Настани по датумот на известување	38
Додаток 1 – Законска обарсна за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работење	39
Додаток 2 – Консолидирана Годишна сметка	40
Додаток 3 – Консолидиран Годишен извештај	41

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО И СОДРУЖНИЦИТЕ НА ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Ние извршиваме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на **ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД САРАЈ** коишто ги вклучуваат: Консолидиран Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2023, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка, Консолидиран Преглед на паричните текови, Консолидиран Извештај за промената во главнината за годината која што завршува на тој датум, како и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Предмет на консолидација се финансиските извештаи на **ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД САРАЈ** и Даути Транспортшпед ДОО Вараждин Хрватска. За цели на консолидацијата како матично друштво е претставено **ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај**.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија како и за интерните контроли коишто се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешни прикажувања на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната

контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основ за мислење со резерва

- Како што е опишано во Белешка 1 Друштвото има вложувања во сопствена странска подружница во износ од 163 илјади денари. При спроведување на ревизорските постапки ние не успеавме да собереме доволен и соодветен ревизорски доказ како би ги потврдиле износите на средствата и обврските, приходите и расходите на подружницата, бидејќи станува збор за значајна подружница за кои ние немавме пристап до ревизорските извештаи, бидејќи Друштвото не направило ревизија во истата, односно Друштвото не назначило ревизори согласно МСР 600 - Ревизии на финансиски извештаи на групација. Следствено на наведеното не бевме во можност да утврдиме дали се потребни било какви исправни на износите на средствата и обврските, приходите и расходите.
- Како што е наведено во белешка 28 друштвото има евидентирано однапред пресметани трошоци кои се прикажани во износ од 15,029 илјади денари. По извршените ревизорски постапки ние утврдивме дека Друштвото не ги активирало однапред пресметаните трошоци со што ја потценило добивката за износ од 11,864 илјади денари.
- Како што е наведено во белешка 30 Друштвото има евидентирано обврски во вкупен износ од 149,799 илјади денари. При спроведување на нашите ревизорски постапки утврдивме дека Друштвото ги потценило обврските за износ од 2,210 илјади денари како и тековната добивка.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен ефектите од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“, консолидираните финансиски извештаи на Компанијата, во сите материјално значајни аспекти, ја претставуваат реално финансиската состојба на Компанијата на ден 31 декември 2023 година и резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување што се применуваат во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

Како што е опишано во белешка I споредбените информации во овие консолидирани извештаи се неконсолидирани бидејќи Друштвото во текот на 2023 година има купено компанија во Хрватска.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на Консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година. Нашата работа по однос на неконсолидираниот годишен извештај за работата е извршена во согласност МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во консолидираниот годишен извештај за работата се конзистентни, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на **ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД САРАЈ** за годината што завршува на 31 декември 2023 година.

Овластен ревизор
Елена Адамска

25 јуни 2024 година



ECOVIS*
AUDIT MACEDONIA
Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје

Управител
Кирил Андоновски

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

РЕВИЗИОРСКИ МАРКЕТИНГ		
ДАТУМ	ФИЛИАЛА	БРОЈ
28.06.2024	E-A	05-4/61

**Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка
 За годината што завршува на 31 декември 2023**

(во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022 неконсолидирани
Приходи			
Приходи од продажба	8	363,465	424,727
Оперативни приходи	9	10,728	8,777
		374,193	433,504
Расходи			
Промени во залихите			
Набавна вредност на продадени добра (стоки)		(494)	(76,079)
Трошоци за сировини и други материјали	10	(73,298)	(64,713)
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	(187,258)	(197,415)
Останати трошоци од работењето	12	(10,437)	(7,563)
Плати и надоместоци од плати	13	(74,815)	(57,325)
Останати расходи од работењето	14	(2,228)	(1,146)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријални средства	15	(9)	(78)
Амортизација		(13,743)	(16,478)
		(362,281)	(420,797)
Добивка/(загуба) од редовно работење		11,912	12,706
Финансиски приходи	16	132	269
Финансиски расходи	17	(918)	(646)
Добивка (-) Загуба пред одданочување		11,126	12,329
Данок од добивка	18	(568)	(198)
Нето добивка/(загуба) по одданочување		10,558	12,131
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА		10,558	12,131
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ ШТО ПРИПАГА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ			
		10,558	12,131

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени од:

Ангела М.

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од
 Раководството на Друштвото на 31 март 2024 година и се
 потпишани во негово име од



Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2023

(во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022 неконсолидирани
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	19	114,687	88,067
Нематеријални средства	19a	64	92
Долгорочни финансиски средства	19b	-	-
Вкупно нетековни средства		114,750	88,159
Тековни средства			
Парични средства и еквиваленти	20	5,376	4,642
Побарувања од купувачи	21	178,162	-
Побарувања од поврзани друштва	21a	-	180,626
Побарувања за дадени аванси	22	41	6,287
Побарувања од државни органи и институции	23	2,116	12
Побарувања од вработените	24	12	200
Краткорочни финансиски средства	25	824	1,864
Залихи на сировини и материјали	26	895	-
Залихи на трговски стоки	26a	-	-
Останати побарувања	27	4,115	2,811
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	15,029	16,418
Вкупно тековни средства		206,571	212,860
ВКУПНИ СРЕДСТВА		321,321	301,019
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Запишан Капитал		9,150	9,150
Резерви		57,491	51,315
Добивка/(загуба) за финансиска година		10,558	12,131
Акумулирана добивка/загуба		59,840	63,991
Вкупно капитал	35	137,040	136,587
Нетековни обврски			
Долгорочни заеми и кредити	29	-	10,000
Вкупно нетековни обврски		-	10,000
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	30a	-	-
Обврски спрема добавувачи	30	149,799	34,907
Краткорочни кредити и заеми	31	30,000	-
Обврски кон вработените	32	3,928	3,335
Тековни даночни обврски	33	554	116,190
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)	34	-	-
Вкупно тековни обврски		184,281	154,432
ВКУПНИ ОБВРСКИ		184,281	164,432
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		321,321	301,019

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи

**Консолидиран Извештај за промените на капиталот
 за годината која завршува на 31 декември 2023**

(во илјада денари)

	Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2022 година				
неконсолидиран	9,150	39,422	87,058	135,630
Нова емисија (уплата од сопствениците)				
Исплатена дивиденда за периодот			(23,067)	(23,067)
Добивка (загуба) за периодот			12,131	12,131
Реконструирана добивка				
Зголемување на резерви		11,893		11,893
Курсни разлики од консолидација				
Ревалоризационен вишок од проценна на основни средства				
Состојба на 31 декември 2022 година				
неконсолидиран	9,150	51,315	76,122	136,587
Добивка распределена на сопствениците	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2023 година				
неконсолидиран	9,150	51,315	76,122	136,587
Исправка на грешки во претходни периоди				
Влијание на промените на сметководствени политики				
Коригирана состојба на 01 јануари 2023 година	9,150	51,315	76,122	136,587
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	(16,282)	(16,282)
Добивка (загуба) за периодот	-	-	10,558	10,558
Реконструирана добивка	-	-	-	-
Зголемување на резерви	-	6,176	-	6,176
Курсни разлики од консолидација	-	-	-	-
Ревалоризационен вишок од проценна на основни средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 година				
неконсолидиран	9,150	57,491	70,399	137,040
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-
Коригирана состојба на 31 декември 2023 година	9,150	57,491	70,399	137,040

Белешките кон консолидираните финансиски извештај
 претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештај

**Консолидиран Извештај за паричните текови
 за годината која завршува на 31 декември 2023**

(во илјада денари)

	31 декември 2023	31 декември 2022 неконсолидиран
A. Готовински текови од оперативни активности		
Добивања/(загуба) по оддано-чување	10,558	12,131
Усогласување за:		
Амортизација	13,743	16,478
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	2,464	(29,571)
Зголемување/намалување на дадени аванси	(41)	-
Зголемување/намалување на примени аванси	-	-
Зголемување/намалување на останати побарувања	4,255	(8,007)
Зголемување/намалување на залихи	969	(1,165)
Зголемување/намалување на обврски спрема добивачи	114,892	12,982
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	(85,043)	13,702
Нето(одливи)/ приливи од оперативни активности	61,798	16,550
B. Готовински текови од инвестициони активности		
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	(40,334)	22,277
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	-	-
Зголемувања/намалувања на дадени заеми	(624)	-
Нето(одливи)/ приливи од инвестициони активности	(40,958)	22,277
V. Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(10,000)	(24,867)
Зголемување/намалување на одложени приходи	-	(110)
Зголемување на резерви	6,176	-
Курсни разлики од консолидација	-	(840)
Исплатена дивиденда за периодот	(16,282)	(10,333)
Нето(одливи)/ приливи од финансиски активности	(20,105)	(36,150)
Зголемување/намалување на паричните средства	734	2,677
Парични средства на почетокот на годината	4,642	1,963
Парични средства на крајот на годината	5,376	4,642

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД с. Крушопек Сарај, Скопје (во понатамошен текст Друштвото) е основано на ден 27 јануари 2003 година и е регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, регионална регистрациона канцеларија Скопје.

Скратениот назив на друштвото е:
ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Според Решението за распоредување на деловниот субјект по претежна дејност, даночниот обврзаник е регистриран под шифра: **49.41 – Товарен патен транспорт.**

Друштвото е поврзано друштво и основач на:

- Даути транспортшпед ДОО Вараждин како единствен сопственик со основачки влог 2.650,00 евра (163.073,00 денари) заклучно со 05/2023 година.

Финансиското работење се обавува преку следниве жиро сметки:

Банка	Бр.на жиро сметка	Валута	Потписници
Шпаркассе банка Македонија АД Скопје	250 0000000870 23	МКД	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
Шпаркассе банка Македонија АД Скопје	МК0725000000087023 14470100126605	ЕУР	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
НЛБ Банка АД Скопје	210 0574754601 26	МКД	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
НЛБ Банка АД Скопје	МК07210701001039263 007100103921	ЕУР	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
Стопанска Банка АД Скопје	200 0024948989 68	МКД	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
Халкбанк АД Скопје	270 0574754601 33	МКД	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај
Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

Овластено лице за истото е:

- Даим Рамадани Извршен член на Одборот на директори

Матичен број на друштвото е: 5747546

Даночниот број на друштвото е: МК4030003473644

Основна главнина:

Непаричен влог: 9.150.000,00 денари,

Паричен влог: 0,00 денари.

Вкупна основна главнина МКД: 9.150.000,00 денари.

Сопственици за Друштвото според акционерска книга се:

- Даим Рамадани - Извршен член на Одборот на директори
- Џемаил Даути - Неизвршен член на Одбор на директори.
- Феми Даути - Неизвршен член на Одбор на директори.
- Хамим Даути - Неизвршен член на Одборот на директори.
- Ирфан Рамадани - Неизвршен член на Одборот на директори.

Овластено лице на друштвото е Даим Рамадани – Извршен член со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Согласно статутот на Друштвото, управувањето и раководењето со друштвото е едноствено организирано, за која цел е формиран следниот орган:

- Одбор на Директори со 5 члена
 - Даим Рамадани Извршен член
 - Џемаил Даути – неизвршен член
 - Феми Даути – неизвршен член
 - Хамим Даути – неизвршен член
 - Ирфан Рамадани – неизвршен член.

За целите на ДДВ даночниот обврзник е регистриран на месечно ниво.

На 31.12.2023 година друштвото има вработено 80 лица.

Сметководството е внатрешно организирано во рамки на секторот за сметководствено-финансиски работи.

Друштвото во својот состав заклучно 31.12.2023 има регистрирано 8 подружници со шифра на дејност 52.29- Останати придружни дејности во превозот и 49.41 – Товарен патен транспорт, а како овластени лица се јавуваат Даим Рамадани и Ирфан Рамадани.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготвување на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Службен весник на РСМ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РСМ 159/09, 164/10 и 107/11") во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за Толкување на Меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (ОМСС) заклучно со 01 Јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 Јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на финансиските извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2009 година. Притоа придружените финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на релевантноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период, а кои се уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди и толкувања објавени од Комисијата за толкувања на меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Северна Македонија.

- Измени на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања"- Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година).
- Измени на МСФИ 1 "Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување"- Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измените се однесуваат на средствата во индустријата за нафта, гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година).
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) - првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година).
- Измени на МСС 38 " Нематеријални средства" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009).
- Измени на МСФИ 2 "Плаќање врз основа на акции" – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 годин, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година).
- Измени на КТМФИ 9 "Повторна проценка на вградените деривати" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 "Финансиски инструменти: Признавање и мерење"- Вградени деривативи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година).
- КТМФИ 18 "Пренос на средства од купувачи" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) "Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година" што претставува измена на "Рамката за подготовка и прикажување на Финансиските извештаи" (применлива за пренос на средства од купувачи примени на или по септември 2010 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 "Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување" – ограничен исклучок по споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).

- Дополнувања на МСС 24 "Обелоденувања за поврзани страни"- Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијние на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на МСС 32 "Финансиски инструменти: презентирање"- Сметководство за правата на издавање на нови кции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година).
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања "Подобрувања на МСФИ 2010 како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13)"- првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на КТМФИ 14 "МСС 19- Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција" - Авансна уплата на минимални средства потребни за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- КТМФИ 19 "Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 "Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување" – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитетите кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година).
- Дополнувања на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања" – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година).
- Дополнувања на МСС 12 "Даночна добивка"- Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат на основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година).
- МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 11 "Заеднички аранжмани" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 12 "Обелоденувања на вложувања во други правни лица" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 13 " Мерење на објективна вредност" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСС 27 (ревидиран во 2011) "Периодични финансиски извештаи" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСС 28 (ревидиран во 2011) "Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 "Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување"- Државни кредити (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи

Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања”- Порамнување на финансиските средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известувања кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 “Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за предна примена” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи”- Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година).
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените”- Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (циклус 2009-2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) главно поврзано со елиминација за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи”- Вложувачки правни лица (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентирање”- Порамнување на финансиски средства и финансиските обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 36 “Обезвреднување на средствата”- Обелоденувања за надоместувачката вредност за нефинансиски средства (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење”- Замена на деривати и продолжување на сметководството за хеџинг трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- КТМФИ 21 “Давачки” (толкување применливо за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Планови за дефинирани користи: Придонеси за вработените (Применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ” (циклус 2010-2012) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ2, МСФИ 3, МДФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со елиминација на неконзистентни и терминологски објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (циклус 2011-2013) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и терминологски

објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или 1 јули 2014 година.).

- МСФИ 14 "Одложени сметки согласно законската регулатива" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи" и МСС 28 "Учество во придружени правни субјекти и заеднички вложувања" – Продажба на или вложувања во средства на вложувачот и неговиот придружен правен субјект или заедничко вложување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 .
- Дополнување на МСФИ 11 "Заеднички аранжмани" – Сметководство за стекнати удели во заеднички операции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнувања на МСС 1 "Презентација на финансиски извештаи" – Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 16 "Недвижности, постројки и опрема" и МСС 38 "Нематеријални средства" – Појаснување на прифатливите методи за пресметка на амортизација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 16 "Недвижности, постројки и опрема" и МСС 41 "Земјоделство" – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 27 "Поединечни финансиски извештаи" – Метод на главнина во поединечни финансиски извештаи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ" (циклус 2012-2014) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) главно поврзани со елиминација на неконзистентности и терминологишки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои се уште не стапиле на сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнувања и толкувања кои се уште не стапиле на сила:

- МСФИ 9 "Финансиски инструменти" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- МСФИ 15 "Приходи од договори со купувачи" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017).
- МСФИ 16 "Лизинг" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година).

- Измени на МСФИ 2 "Плаќање врз основа на акции" – Класификација и мерење на трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- Измени на МСФИ 4 "Договори за осигурување" – Со примена на МСФИ 9 "Финансиски инструменти" и МСФИ 4 "Договори за осигурување" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година или кога МСФИ 9 "Финансиски инструменти" се применува прв пат).
- Дополнувања на МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи" и МСС 28 "Учество во придружени правни субјекти и во заеднички вложувања" – Продажба или доделување на средства помеѓу инвеститорот и неговиот придружен субјект или заедничко вложување и понатамошни дополнувања (почетниот датум на примена е одложен на неопределено време се додека проектот за истражување на методот на главнина не биде завршен).
- Измени на МСС 7 "Извештај за парични текови" – Иницијатива за обелоденувања (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година).
- Дополнувања на МСС 12 "Даноци на добивка" – Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година).
- Дополнувања на МСС 40 "Вложувања во недвижности" – Преноси на вложувања во недвижности (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ" (циклус 2014-2016) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 12 и МСС 28) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и терминологијата објаснувања (промените на МСФИ 12 се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година додека промените на МСФИ 1 и МСС 28 се применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).

Раководството го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и толкувањата на финансиските извештаи. Иако поголем дел од овие промени не се применливи во работењето на Друштвото, раководството не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи со МСС и МСФИ, кои се применуваат за периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако оценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.4 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД или денари), која е известувачка и функционална валута на друштвото. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади македонски денари.

2.5 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на промената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените порценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

2.6 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвувањето на финансиските извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

Сметководствените политики на друштвото се во согласност со нашите законски прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води според важечките прописи од таа област што се на важност во нашата држава, односно согласно Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство.

3.1. Курсни разлики

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на странските средства на плаќање се пресметани по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиска состојба. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи во периодот во кои што настанале.

Друштвото е изложено на странска валута ЕВРО.

Девизните курсеви употребени за деноминација се како што следи:

Валута	31.12.2023	31.12.2022
EUR	61,4950	61,4932
\$	55,6516	57,6535
£	70,7612	69,3350

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиска состојба, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи. Курсните разлики настанати од искажувањето во Денари а вложувањата изразени во странски средства за плаќање, се прикажани во главнината.

3.2. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавките основни средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Набавната вредност ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи царина и даноци, намалена за попусти и работи што произлегува од таквото отуѓување и се прикажува во извештајот за сеопфатна добивка.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства, се елиминираат од Извештајот на финансиската состојба заедно со исправката на вредност.

Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка.

Недвижностите и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

3.2.1 Амортизација

При пресметка на амортизација друштвото самостојно ги утврдува стапките за пресметка на амортизација согласно Меѓународните сметководствени стандарди. Со оглед на фактот дека Република Северна Македонија ги има прифатено во целост Меѓународните сметководствени стандарди, со кои е регулиран начинот на пресметување на амортизацијата и утврдувањето на

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи

Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

висината на амортизационите стапки, друштвото треба при пресметка на стапките за амортизација да се води од животниот век на основните средства.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на наредниот месец. Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опрема и канцелариски инвентар и мебел, транспортни средства се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Опис на основно средство	Стапка на амортизација (2023)	Процент век на употреба (2023)	Стапка на амортизација (2022)	Процент век на употреба (2022)
Градежни објекти	2,5%	40	2,5%	40
Софтвер	20%	5	20%	5
Постројки и опрема	25%	4	25%	4
Алат, погонски и деловен инвентар и мебел	20%, 25%	5, 4	20%, 25%	5, 4

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат и доколку е потребно се коргираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирано износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестициите во тек до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

3.3 Залихи

Залихите се состојат од залихи на сировини и материјали, залиха на трговска стока и готови производи. Вредноста на залихите се утврдува по метода на набавни цени кај големопродажба. Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се

однесуваат на набавката. Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален теж на работење, намалена за продажните трошоци.

3.4 Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната објективна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати.

Индикаторите кои се користат при проценката на ненаплатливост на побарувањата се:

- Несолвентност,
- можноста од ликвидација и стечај и
- доцнење при исплатата на побарувањата.

Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен.

Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува и се оданочува согласно законските прописи. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметки-денарски и девизни и благајна.

3.6 Бенефиции на вработените

Друштвото, во текот на своето нормално работење, врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок кои што се пресметуваат на основа на бруто платите.

Друштвото не работи со било какви пензиски шеми или план за бенефиции после пензионирањето и консеквентно, нема обврски во однос на пензиите.

3.7 Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се утврдува од финансискиот резултат коригиран за даночно непризнаените расходи.

3.8 Данок на додадена вредност

Данокот на додадена вредност се пресметува и плаќа на прометот на производи, стоки и услуги извршен на домашен пазар, согласно со Законот за данок на додадена вредност.

Прометот од друштвото подленги на оданочување со данок на додадена вредност, со право на одбивка на претходниот ДДВ.

3.9 Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во фактурата.

3.10 Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како долгорочни обврски, со нивно прераспределување за делот кој дослева како краткорочен кредит.

3.11 Приходи и расходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен и се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото. Приход од продажба се признава по испорачувањето на добрата и нивното прифаќање од страна на купувачот, намален за данокот на додадена вредност и попусти.

Друштвото своите приходи ги мери според објективната вредност на примениот надомест или побарување. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и нористи од сопственоста над производи,
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите,
- износот на приходите може да се измери,
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат,
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

Во политиката за признавање на расходи, друштвото се придржува до следниве критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност,
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите.

- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со посталката на разумна алокација на пресметковни периоди,
- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот,
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврската а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.12 Трошоци за позајмување

Трошоците за позајмување, вклучувајќи ги трошоците по основ на камати во врска со позајмување на средствата (позајмици и кредити) се признаваат како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за периодот во кои настанале.

3.13 Компаративи

Компаративните износи во извештајот се променети онаку каде што е потребно, со цел да се соодветни на промените во извештајот од оваа година.

3.14 Капитал и резерви

Капитал Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства.

Резерви Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото и останати резерви во која е содржан и делот на реинвестираната добивка.

Акумулирани добивки/загуби Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

3.15 Резервирања

Резервирање се признава во Извештајот за финансиска состојба кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештај за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Сметководствените процени направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1 Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани. Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу:

А) Корисен век на средствата

Корисниот век на средствата се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на оценките.

Б) Потенцијално оштетување на основните средства и нематеријалните средства

Ние ја проценуваме потребата од оштетување на основните средства и нематеријалните средства секогаш кога постои причина дека сметководствената вредност може значително да ја надминува надоместувачката вредност и кога оштетувањето е предвидено. Надоместувачката вредност се утврдува со помош на пресметки, при што се користат широк обем на проценки и фактори кои влијаат врз неа. Покрај тоа, ги земаме во предвид идните приходи и трошоци, технолошката застареност, прекин на активностите и други промени на факторите кои може да доведат до оштетување.

Доколку се идентификува оштетување, исто така се утврдува разликата меѓу објективната вредност и трошоците за продажба, со цел да се пресмета точниот износ на оштетување. Бидејќи оваа пресметка е субјективна, износот на потенцијалното оштетување може значително да се разликува од резултатите од овие калкулации.

В) Исправка на побарувањата од купувачи и останати побарувања

Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. За оние купувачи кои се банкрот или ликвидација, оштетувањето се пресметува индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на портфолиото, земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и минатите отписи, кредитната способност на купувачите и промените во условите за плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават промени доколку е потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и идните наплати на побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, отписите на тековните побарувања ќе бидат повисоки од превидените и може да го надминат нивото на загуба.

Г) Резервации

Резервациите генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. Друштвото ја оценува можноста за негативен настан, како резултат на минати настани и доколку таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја прикажува обврската. Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но поради високото ниво на несигурност, во некои случаи евалуацијата можно е да се разликува во крајниот ефект. Во тековната 2023 година Друштвото не е вклучено во судски постапки.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ

Нема промена на сметководствените политики.

Усогласеност со законската регулатива.

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија.

6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

6.1. Фактори на финансискиот ризик

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви), кредитен ризик, ризик од неликвидност, каматен ризик и даночен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризик го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на управителот.

а) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како "ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени" и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

За презентација на пазарните ризици потребни се сензитивни анализи за прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал. Периодичните ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските инструменти на денот на Извештајот за финансиска состојба. Салдото на денот на Извештајот за финансиска состојба ја прикажува цела година.

б) Девизен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на различните странски валути. Долгорочните обврски по кредити и побарувањата и обврските спрема странските купувачи/добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукутации на девизните курсеви. Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Република Северна Македонија.

в) Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

г) Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции. Друштвото нема значајни каматоносни побарувања. Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за обврските по долгорочни кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан со паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност. Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

д) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособноста на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено.

Раководството на друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Политика на друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизните валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку

одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

г) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции може да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

е) Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

ж) Проценка на објективна вредност

Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа причина, нивната сметководствена вредност на денот на известување е слична со нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови, односно меѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на раководството, зависно од видот на средствата и обврските.

Евидентираната вредност на обврските и средствата соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Објективната вредност на монетарните средства, кои вклучуваат парични средства, се смета дека е приближна на нивните соодветни сметководствени вредности по дефиниција и поради нивната доспеаност од помалку од 3 месеци.

Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на нивната објективна вредност.

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Овој показател претставува

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај
Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските ја претставуваат разликата меѓу обврските по кредити (вклучувајќи ги долгорочните кредити) и паричните средства.

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 Декември 2023 и 31 Декември 2022 е следна:

во илјади денари	
	2023
Обврски по кредити	30,000
Пари и парични еквиваленти	(5,376)
Нето обврски по кредити	24,624
Капитал	137,040
Нето обврски по кредити/капитал	17.97%

Раководството на друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странските пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Друштвото е изложено на странска валута ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува :

Финансиски средства

во илјади денари

Некаматносни:	2023
Парични средства и парични еквиваленти	5,376
Побарувања од купувачите	178,162
Останати побарувања и позајмици	2,128
Вкупно	185,666
Каматносни со променлива камата	
-Парични средства на сметки	-
-Дадени позајмици и депозити	824
Вкупно	824

Финансиски обврски

во илјади денари

Некаматносни:	2023
Обврски кон добавувачи	149,800
Останати краткорочни обврски	4,482
Вкупно	154,282
Каматносни со променлива камата:	
Кредити	30,000
Вкупно	30,000

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поен. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 1% поени		Намалување за 1% поени	
	2023	2022	2023	2022
Обврски по кредити	-300	0	300	0
Побарувања по кредити	8	0	-8	0
Нето ефект	-292	0	292	0

Ризик од ликвидност

Коефициенти на ликвидност

во илјади денари

	2023
Тековни средства	206,571
Тековни обврски	184,282
Залихи	895
<i>Тековен коефициент</i>	<i>1.12</i>
<i>Брз коефициент</i>	<i>1.12</i>

Објаснувачки белешки кон Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка

(во илјади денари)

8 Приходи од продажба

ОПИС	2023
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	82
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	41,583
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	321,800
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	-
Приходи од наемници	-
ВКУПНО	363,465

9 Оперативни приходи

ОПИС	2023
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	2,696
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	5,590
Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност	-
Приходи врз основа на ефекти од договорена заштитита од ризик	368
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	541
Останати приходи од работењето	1,533
ВКУПНО	10,728

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

10 Трошоци за сировини и други материјали

ОПИС	2023
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	1,764
Трошоци за материјали (за администрација, управа)	-
Трошоци за енергија (за производство)	-
Трошоци за енергија (за администрација, управа)	64,680
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	1,100
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	5,754
ВКУПНО	73,298

11 Услуги со карактер на материјални трошоци

ОПИС	2023
Транспортни услуги	90,193
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	646
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	-
Услуги за одржување и заштита	12,965
Наем-лизинг	18,303
Комунални услуги	21
Трошоци за реклама, пропаганда и саеми	1,875
Останати услуги	63,254
ВКУПНО	187,258

12 Останати трошоци од работењето

ОПИС	2023
Трошоци за репрезентација	483
Трошоци за осигурување	2,416
Трошоци за користење на права (основен наем)	-
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	2,508
Трошоци за спонзорства и донации	559
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1,455
Останати трошоци на работењето	3,016
ВКУПНО	10,437

13 Плати и надоместоци од плати

ОПИС	2023
Плата и надоместоци на плата-брuto (за администрација)	37,506
Останати трошоци на вработените	-
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	34,603
Трошоци за надомест и други приманья на членови на УО и НО	1,000
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1,706

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај
 Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи
 Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

	ВКУПНО	74,815
14	Останати расходи од работењето	
	ОПИС	2023
	Кусоци, кало, растур, расилување и кршење	-
	Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламациа и дадени примероци	-
	Загуби врз основа на расходивања и загуби од продажба на постојани средства	1,246
	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	588
	Останати расходи од работењето	394
	ВКУПНО	2,228
15	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријални средства	
	ОПИС	2023
	Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	9
	ВКУПНО	9
16	Финансиски приходи	
	ОПИС	2023
	Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	63
	Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од од работењето со неповрзани друштва	69
	Приходи од вложувања во поврзани друштва	-
	Останати финансиски приходи	-
	ВКУПНО	132
17	Финансиски расходи	
	ОПИС	2023
	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	559
	Останати финансиски расходи	106
	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од неповрзани друштва	253
	ВКУПНО	918
18	Данок на добивка	
	ОПИС	2023
	Добивка пред одданоочување	11,126
	Данок на добивка	(568)
	Добивка по одданоочување	10,558

Објаснувачки белешки кон Консолидираниот Извештај за финансиска состојба

(во илјади денари)

19 Недвижности, постројки и опрема

ОПИС	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Останати средства	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2022					
Набавна вредност 01.01.	-	-	-	-	-
Набавени	-	-	-	-	-
Отуѓени, расходвани	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-	-
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.	-	-	-	-	-
Тековна амортизација	-	-	-	-	-
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-	-
ПРОМЕНИ ВО 2023					
Набавна вредност 01.01.	-	-	-	-	-
Набавени	947	-	210,164	-	211,111
Отуѓени, расходвани	-	-	(4,765)	-	(4,765)
Состојба на 31.12.	947	-	205,399	-	206,346
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.	-	-	-	-	-
Тековна амортизација	-	-	(96,369)	-	(96,369)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	4,710	-	4,710
Состојба на 31.12.	-	-	(91,659)	-	(91,659)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2023	947	-	113,740	-	114,687
Состојба на 31.12.2022	-	-	-	-	-

19a Нематеријални средства

ОПИС	Софтвер	Заштитни знаци	Лиценци	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2022				
Набавна вредност 01.01.	-	-	-	-
Набавени	-	-	-	-
Отуѓени, раководани	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	-	-	-	-
Тековна амортизација	-	-	-	-
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
ПРОМЕНИ ВО 2023				
Набавна вредност 01.01.	-	-	-	-
Набавени	203	-	-	203
Отуѓени, раководани	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	203	-	-	203
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	-	-	-	-
Тековна амортизација	(139)	-	-	(139)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	(139)	-	-	(139)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 31.12.2023	64	-	-	64
Состојба на 31.12.2022	-	-	-	-

20 Парични средства и еквиваленти

ОПИС	2023
Пари на сметки во банка	4,518
Девизни сметки	858
Парични средства во благајна	-
Останати парични средства	-
ВКУПНО	5,376

21 Побарувања од купувачи

ОПИС	2023
Побарувања од купувачи во земјата	104,773
Побарувања од купувачи од странство	70,613
Спорни и сомнителни побарувања	2,776
Усогласување - Побарување од купувачи во земјата	-
ВКУПНО	178,162

22. Побарувања за дадени аванси

ОПИС	2023
Побарувања од дадени аванси, депозити и кауции во земјата	41
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	-
ВКУПНО	41

23. Побарувања од државни органи и институции

ОПИС	2023
Данок на доддена вредност	2,017
Побарувања за повеќе платени царини и царински давачки	96
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход	-
Побарувања за повеќе платени придонеси и други давачки	3
Останати побарувања од државни органи и институции	-
ВКУПНО	2,116

24. Побарувања од вработените

ОПИС	2023
Останати побарувања од вработените	12
ВКУПНО	12

25. Краткорочни финансиски средства

ОПИС	2023
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во странство	-
Краткорочни кредити и заеми во земјата	824
ВКУПНО	824

26. Залиха на сировини и материјали

ОПИС	2023
Сировини и материјали на залиха	895
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	-
ВКУПНО	895

27. Останати побарувања

ОПИС	2023
Побарувања за дивиденди или удел во добивката	-
Побарувања врз основа на продажба на удел	-
Побарувања врз основа на цесија, асигнација и преземање на долг	2,370
Останати побарувања	1,745
ВКУПНО	4,115

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај
 Белешки кон Консолидираните финансисните извештаи
 Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

28	Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		2023
	ОПИС		
	Однапред платени трошоци		-
	Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи		15,029
	ВКУПНО		15,029

30	Обврски спрема добавувачи		2023
	ОПИС		
	Обврски спрема добавувачи во земјата		15,900
	Обврски спрема добавувачи во странство		8,885
	Обврски за царини и царински давачки		124,832
	Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата		181
	Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство		-
	Останати обврски од добавувачи		-
	ВКУПНО		149,800

31	Краткорочни финансиски обврски		2023
	ОПИС		
	Краткорочни кредити и заеми во земјата		30,000
	Обврски врз основа на издадени хартии од вредност кои се чуваат до доспевање		-
	Останати краткорочни обврски		-
	ВКУПНО		30,000

32	Обврски кон вработените		2023
	ОПИС		
	Обврски за плата и надоместоци на плата		3,233
	Обврски за надоместоци на трошоците на вработените		533
	Обврски за надмест и други примања на членови на УО и НО		75
	Останати обврски спрема вработените		85
	ВКУПНО		3,928

33	Технички даночни обврски		2023
	ОПИС		
	Обврски за данокот на додадена вредност		184
	Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход		360
	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци од плата		-
	Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки		-
	Обврски за персонален данок на доход		30
	ВКУПНО		554

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај
Белешки кон Консолидираните финансисните извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

35. КАПИТАЛ

(во илјади денари)

	2023
Основна главнина	9,150
Резерви	57,491
Акумулирана добивна/загуба	59,840
Добивна/загуба за деловната година	10,558
Вкупно	137,040

Сопственичката структура на друштвото со 31.12.2023 година е прикажана во следната табела:

Основач/сопственик	Износ 000 МКД	% на учество
Ирфан Рамадани	1,830	20%
Џемаил Даути	1,830	20%
Халим Даути	1,830	20%
Давид Рамадани	1,830	20%
Феми Даути	1,830	20%
Вкупно	9,150	100%

39. ДИВИДЕНДА

Во тековната 2023 година Друштвото има исплаќано дивиденда во вкупен износ од 4,111 илјади денари.

40. ПРЕЗЕМЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

А) Правни спорови

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2023 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може сеногаш со сигурност да се утврди, Раководството на Компанијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Друштвото не е вклучено во судски постапки.

Б) Банкарски гаранции

Со состојба на 31.12.2023 година, друштвото има банкарски гаранции претставени во следната табела.

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај
 Бележки кон Консолидираните финансиски извештаи
 Состојба за годината што завршува со 31.12.2023 година

ОПИС	НЛБ Банка	
	МКД	ЕВРА
Издадени непокриени денарски платежни гаранции	145,500,000	
Издадени непокриени денарски чинидбени гаранции	60,300,000	
Издадени непокриени девизни платежни гаранции	165,037	2,700
Издадени непокриени платежни девизни гаранции	429,635	6,987
Вкупно	206,395,672	9,687

В) Хипотеки

Друштвото нема задолжено под хипотека дел од својот движен и недвижен имот и опрема.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

41. Трансакции со поврзани субјекти

Во 2023 година Друштвото има трансакции со субјекти кои согласно Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица кои се елиминирани во целост за целите на консолидација и има трансакции со субјекти со кои е во индиректна сопственост и се прикажани во следната табела:

ОПИС	Вид сопственост	Побарувања	
		Побарувања	Обврски
Даути Комерц АД Скопје	индиректна	12,062,147	93,006
Даути Комерц ДОО Косово	индиректна	-	413,246
Даути Комерц Албанија	индиректна	18,387	5,695,052
Даути Транспортшпед ДОО Варандин	директна	-	-
Даути Транспортшпед ДОО Албанија	индиректна	-	5,695,052
ВКУПНО		47,994,413	11,896,356

42. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2023 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.

Додаток 1 – Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работење

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка која ја изготвуваат трговски друштва вклучува Консолидиран Извештај за финансиска состојба и Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка и консолидирани објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за истата деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај Консолидираната годишна сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 240 став 2 од ЗТД.

Консолидираната годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.


Даим Рамадани
ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај



Додаток 2 – Консолидирана Годишна сметка

Додаток 3 – Консолидиран Годишен извештај

Согласно член 278 став 1 точка 2, член 487 и 490 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РСМ" 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 47/10), акционерското друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД с.Крушопек Сарај, ул. 1 бр.17 крушопек Сарај Скопје, на ден 27.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2023 година

Член 1

Акционерите на ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД, Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги, с.Крушопек Сарај Скопје, донесоа одлука за усвојување на ревидираните консолидирани финансиски извештаи за деловната 2023 година.

Член 2

По извршената ревизија од страна на Ековис Аудит Македонија Доо Скопје, се утврдија следните резултати:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Добивка пред оданочување | 11.125.706,00 денари |
| 2. Добивка за финансиската година | 10.557.793,00 денари. |

Од мислењето на независниот ревизор е констатирано дека освен ефектите од прашањето наведено во пасусот "основа за мислење со резерва", консолидираните финансиски извештаи на Компанијата, во сите материјално значајни аспекти, ја претставуваат реално финансиската состојба на Компанијата на ден 31 Декември 2023 година и резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Северна Македонија.

Член 3

Се утврдија финансиските резултати од извршената ревизија на Друштвото.

Член 4

Одлуката важи од денот на нејзиното донесување и потпишување од страна на акционерите на Друштвото

Акционери:

Г-дин: Џемаил Даути

Г-дин: Даим Рамадани

Г-дин: Ирфан Рамадани

Г-дин: Хамим Даути

Г-дин: Феми Даути

